

1.	Наслов на наставниот предмет	ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА			
2.	Код	ОМ-414			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Дерматовенерологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII	7	Број на ЕКТС кредити	5
8.	Наставник	Раководителот на катедрата доц. д-р Сузана Николовска *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Дерматовенерологија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен прв дел стручен испит Исполнет услов за упис во VII семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Студентот ќе стекне знаење за базичните концепти на градбата, функцијата и морфолошките промени на кожата како и за дијагностичките и тераписките модалитети во дерматовенерологијата • Студентот ќе стекне знаења за најчестите и ургентните дерматолошки заболувања, како и за сексуално преносливите инфекции • Студентот ќе има вештини да ги препознава најчестите и ургентните состојби во дерматовенерологијата и за нив да направи дијагностички и рационален тераписки протокол • Студентот ќе биде свесен за важноста на дерматовенеролошката анамнеза, комуникацијата и соработката со пациентот и неговото семејство • Студентот ќе биде свесен за важноста на превенцијата и промоцијата во дерматовенерологијата 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Градба и функција на кожа, морфологија на кожни промени • Принципи на терапија во дерматовенерологијата • Инфекции и инфестации, СПИ • Ургентни состојби во дерматологијата • Инфламаторни кожни заболувања • Промени на ноктите, косата и пигментацијата • Реактивни заболувања на кожата • Знаци на системски болести • Реакции на медикаменти • Неоплазми Практична настава: Совладување на клиничките вештини и практична примена на стекнатото теоретско знаење.				

12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари			
13.	Вкупен расположив фонд на време	150 часови		
14.	Распределба на расположивото време	75 часови предавања, вежби, семинари 75 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	23 часови
		15.2	Вежби клинички, семинари, тимска работа	Вежби: 40 часови Семинари 12 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	/
		16.3	Домашно учење	75 часови
17.	Начин на оценување		бодови	
17.1	Тестови	Континуирани проверки* бодови		мин.-макс. 18 – 30
	Завршен испит	Устен дел* бодови Практичен дел** бодови		мин.-макс. 21 - 35 6 - 10
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и	Семинарски работи бодови		мин.-макс 1 - 5

Континуирани проверки* бодови 18 – 30

Континуирана проверка на знаења

(колоквиум): 2 писмени теста

Ги покриваат сите области од дерматовенерологијата за кои во курикулумот е предвидена формативна евалуација на знаењето.

Студентите од еден колоквиум може да добијат:
9 - 15 бода

*Устен дел (интегративен)- 2 прашања на кои се испрашува интегративното знаење кое е битно за разбирање на целината на предметот и медицинската практика
(За 10=33-35 бода; За 9=30-32 бода; За 8=27-29 бода; За 7=24-26 бода; За 6=21-23 бода)

****Практичен дел:**

(За 10=10 бода; За 9=9 бода; За 8=8 бода; За 7=7 бода; За 6=6 бода)

Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од испитот посебно за да можат да му бидат впишани бодовите за завршен испит. Во спротивно, испитот се смета за неположен.

	усна)				
17.3	Активно учество		Теоретска настава* Практична настава**	бодови бодови	мин.-макс. 5 - 8 7 – 12
			*Присуство на теоретска настава 51%-60% 5 бода 61%-70% 6 бода 71%-85% 7 бода 86%- 100% 8 бода ** практична настава : Присуство: 1.2 бода Колоквирање на вежба 1.2 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф		
од 60 до 68 бода		6 (шест) Е			
од 69 до 76 бода		7 (седум) Д			
од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц			
од 85 до 92 бода		9 (девет) Б			
од 93 до 100 бода		10 (десет) А			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи предвидените континуирани проверки или да освои минимум 30% од вкупниот број бодови предвидени за континуирани проверки при што во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	Анчевски А., Гоцев Ѓ, Павлова Љ., Петрова Н.	Дерматовенерологија а	Култура, Скопје	2005
	2	Клаус Волф,	Фицпатриков Атлас	Магор, Скопје	2009

		Ричард Ален Џонсон	во боја и краток преглед на клиничка дерматологија, превод на 6. издание			
		Доплнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2	1	Sue Burg, Dinny Wallis	Oxford Handbook of Medical Dermatology	Oxford University Press	2011
		2	Томас П. Хабиф	Клиничка дерматологија, превод на 4. издание	Табернакул, Скопје	2004